

ВАБТЕК МЗТ АД, Скопје

Консолидирани финансиски извештаи
за годината завршена на
31 декември 2023
И Извештај на независниот ревизор

Содржина

Извештај на Независниот ревизор

Консолидирани финансиски извештаи

Консолидиран извештај за финансиската состојба	3
Консолидиран извештај за сеопфатната добивка	4
Консолидиран извештај за промените во капиталот	5
Консолидиран извештај за паричните текови	6
Белешки кон консолидираните финансиските извештаи	8
Консолидиран годишен извештај	
Консолидирана годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерите на Вабтек МЗТ АД Скопје

Извештај на консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на Вабтек МЗТ АД Скопје и неговата подружница ("Групацијата"), коишто ги вклучуваат консолидираниот извештај за финансиската состојба на 31 декември 2023 година и консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, консолидираниот извештај за промените во капиталот и консолидираниот извештај на паричните текови за годината што завршува на тој датум и прегледите на значајните сметководствени политики и останатите објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за консолидираните финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално значајни погрешни прикажувања, без оглед дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени во Република Северна Македонија и објавени во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршуваме ревизијата за да добиеме разумно уверување дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи и проценка на ризиците од материјално погрешни прикажувања на консолидираните финансиски извештаи, без оглед дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи на ентитетот, со цел да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не со цел да изрази мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.


Мислење

Според нашето мислење, консолидираните финансиски извештаи на Групацијата ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, консолидираната финансиската состојба на Групацијата на 31 декември 2023 година, нејзините резултати од работењето и нејзините консолидирани парични тексови за годината што тогаш заврши во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството, исто така е одговорно за подготовка на консолидираниот годишен извештај за работењето во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали консолидираниот годишен извештај за работењето е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи на Групацијата за годината што завршува на 31 декември 2023 година. Нашите постапки во врска со консолидираниот годишен извештај за работењето се извршени во согласност со MCP 720 прифатени во Република Северна Македонија и објавени во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година и се однесуваат само на оценка дали историските финансиски информации во консолидираниот годишен извештај за работењето се конзистентни со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи на Групацијата.

Консолидираниот годишен извештај за работењето е конзистентен, во сите материјални аспекти, со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи на Групацијата за годината што завршува на 31 декември 2023 година.



Владимир Соколовски
Управител



Даница Ганчева
Овластен ревизор

Ернст и Јанг Овластени Ревизори ДОО
Скопје, 13 декември 2024 година

Консолидиран извештај за финансиската состојба

Во илјади денари	Белешка	31 дек 2023	31 дек 2022
Актива			
Недвижности, постројки и опрема	13	521.583	433.110
Нематеријални средства	14	-	-
Одложени даночни средства	11	2.177	1.418
Останати долгорочни средства		469	-
Вкупно постојани средства		524.229	434.528
Залихи	15	893.218	722.364
Тековни даночни средства		3.287	3.102
Побарувања од купувачи и други побарувања	16	936.551	625.808
Дадени аванси за тековни средства и однапред пресметани трошоци		142.328	187.414
Парични средства и паричен еквивалент	17	257.279	160.491
Вкупно тековни средства		2.232.663	1.699.179
Вкупна актива		2.756.892	2.133.707
Пасива			
Акционерски капитал		210.464	210.464
Пренесена загуба		(1.785.544)	(1.554.508)
Останато		15.375	5.256
Вкупно капитал и резерви		(1.560.705)	(1.338.788)
Обврски за кредити	19	2.479.758	-
Резервирања за трошоци во гарантен рок	20б	30.706	29.417
Обврски за вработени		4.846	6.442
Вкупно долгорочни обврски		2.515.310	35.859
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	19	85.398	1.611.067
Примени аванси		16.769	6.844
Обврски кон добавувачи и други обврски	20а	1.627.147	1.755.622
Резервирања и однапред пресметани трошоци	20б	72.973	63.103
Вкупно тековни обврски		1.802.287	3.436.636
Вкупно обврски		4.317.597	3.472.495
Вкупна пасива		2.756.892	2.133.707

Белешките се составен дел на овие консолидирани финансиски извештаи

Потпишано од овластено лице на Друштвото на 15 октомври 2024 год.

Г-дин Паоло Босио
Генерален Директор

Г-дин Дејан Димитриевски
Финансов Директор

Консолидиран извештај за сеопфатната добивка

За годината завршена на 31 декември

Во илјади денари	Белешка	31 декември 2023	31 декември 2022
Приходи			
Реализација	6	2.401.116	1.853.926
Останати приходи	7	12.246	3.102
		<u>2.413.362</u>	<u>1.857.028</u>
Расходи			
Промени во залихите на готови производи и производство во тек		67.436	(40.652)
Употребени сировини и потрошни материјали		(1.374.743)	(1.105.751)
Трошоци за работници	9	(335.854)	(275.528)
Амортизација	13,14	(47.611)	(49.019)
Останати расходи	8	(846.087)	(597.648)
		<u>(2.536.859)</u>	<u>(2.068.598)</u>
Добивка (Загуба) од редовно работење		<u>(123.497)</u>	<u>(211.570)</u>
Приходи од финансирање		-	65
Расходи од финансирање		(108.653)	(47.160)
Нето расходи од финансирање	10	<u>(108.653)</u>	<u>(47.095)</u>
Добивка/(Загуба) пред оданочување		<u>(232.150)</u>	<u>(258.665)</u>
Одложени даночни приходи		114	-
Данок на добивка	11	-	(3.963)
Загуба за периодот		<u>(232.036)</u>	<u>(262.628)</u>
Останата вкупна сеопфатна добивка за периодот, нето од данок на добивка		10.119	(2.059)
Вкупна сеопфатна добивка за периодот		<u>(221.917)</u>	<u>(264.687)</u>
Заработувачка по акција (денари по акција)			
- Основна	12	<u>(2.890)</u>	<u>(3.271)</u>

Белешките се составен дел на овие консолидирани финансиски извештаи

Консолидиран извештај за промените во капиталот

За годината завршена на 31 декември

Во илјади денари	Акционер- ски капитал	Пренесена загуба	Разлики од преведу- вање	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2022	210.464	(1.291.880)	7.314	(1.074.101)
Загуба за периодот	-	(262.628)	-	(262.628)
Добивки од преведување на странски валути	-	-	(2.059)	(2.059)
Вкупно сеопфатна добивка за периодот	-	(262.628)	(2.059)	(264.687)
Состојба на 31 декември 2022	210.464	(1.554.508)	5.256	(1.338.788)
Состојба на 1 јануари 2023	210.464	(1.554.508)	5.256	(1.338.788)
Загуба за периодот	-	(232.036)	-	(232.036)
Добивки од преведување на странски валути	-	-	10.119	10.119
Вкупно сеопфатна добивка за периодот	-	(232.036)	10.119	(221.917)
Состојба на 31 декември 2023	210.464	(1.786.544)	15.375	(1.560.705)

Белешките се составен дел на овие консолидирани финансиски извештаи

Консолидиран извештај за паричните текови

За годината завршена на 31 декември

Во илјади денари	Белешка	2023	2022
Парични текови од оперативни активности			
Добивка/(Загуба) за периодот		(232.036)	(262.628)
Корекција за:			
Трошоци за амортизација на недвижности, постројки и опрема	13	47.611	49.019
Трошоци за амортизација на нематеријални средства	14	-	-
Исправка на застарени и спорни побарувања и отпис на побарувања	8	(916)	3.097
Отпишани обврски	7	-	2.861
Исправка на вредноста на залиха	8	10.378	4.237
Кусоци		18.229	2.248
Неотпишана вредност од продажба на недвижности, постројки и опрема		-	1
Курсни разлики	10	16.666	2.372
Расходи за камати	10	91.987	44.723
Данок на добивка		114	3.963
Загуба од дејноста пред промените во обртниот капитал		(47.967)	(150.107)
Промена кај побарувања од купувачи и други побарувања		(310.928)	(69.589)
Промена кај дадени аванси за тековни средства и однапред пресметани трошоци		45.086	(145.010)
Промена кај залихи		(199.461)	(160.420)
Промена кај обврски кон добавувачи и други обврски		(118.912)	607.775
Промена кај примени аванси		9.927	3.800
Готовина од оперативни активности		(622.255)	86.448
Платени камати		(91.987)	(44.723)
Платен данок на добивка		(114)	(3.963)
Нето парични текови користени во оперативни активности		(714.356)	37.762

Консолидиран извештај за паричните текови (продолжение)

За годината завршена на 31 декември

Во илјади денари	Белешка	2023	2022
Парични текови од инвестициони активности			
Курсни разлики		(16.666)	(2.372)
Продажба на недвижности, постројки и опрема		-	-
Набавка на недвижности, постројки и опрема		(136.398)	(62.951)
Нето парични текови користени во инвестициони активности		(153.064)	(65.323)
Парични текови од финансиски активности			
Приливи по основ на кредити		2.571.617	-
Одливи по основ на кредити		(1.617.528)	-
Нето парични текови користени во финансиски активности		954.089	-
Нето зголемување на паричните средства и паричниот еквивалент		86.669	(27.561)
Парични средства и паричен еквивалент на 1 јануари		160.491	190.111
Добивки од преведување на странски валути		10.119	(2.059)
Парични средства и паричен еквивалент на 31 декември	17	257.279	160.491

Белешките се составен дел на овие консолидирани финансиски извештаи

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

1. Општи информации

ВАБТЕК МЗТ АД, Скопје ("Друштвото" или "Матичното Друштво") е акционерско друштво основано и инкорпорирано во Република Македонија.

Друштвото е во доминантна сопственост на странскиот правен субјект Поли С.Р.Л, Италија, кој со состојба 31 Декември 2023 година, поседува 87,40% од вкупниот број на издадени акции на Друштвото. Основно матично претпријатие на Poli S.R.L, Италија и на Друштвото е Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WABTEC), Вилмердинг, Пенсилванија, САД.

Адресата на Друштвото е ул. Перо Наков 124, 1000 Скопје.

Основна дејност на Друштвото е производство на сопирачка опрема за шински возила.

Официјално од 1 јули 2013 година, Друштвото стана котирачко друштво на Македонската берза (под оддел Задолжителна котација). Со цел да не се создаде лажна слика на пазарот за хартии од вредност, котираните друштва имаат постојано обврски да ги објавуваат сите ценовно чувствителни информации, информации потребни за проценка на моменталната состојба на друштвата.

Дарио Кардоне 01.07.2021 – 31.01.2024 Генерален Менаџер

Дарио Кардоне 01.02.2024 – 02.05.2024 Асистент Генерален Менаџер

Паоло Босио 01.02.2024 – 15.08.2024 Интерим Генерален Менаџер

Паоло Босио 16.08.2024 – денес Генерален Менаџер

Вабтек МЗТ има вложено 810 илјади денари во Вабтек Полска ("подружницата"). Основната дејност на подружницата е продажба на сопирачка опрема за шински возила.

2. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Консолидираните финансиски извештаи на Групацијата (Вабтек МЗТ и неговата подружница Вабтек Полска) се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/04 со измените 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10, 24/11 У.суд- 71.06, 17/09, 23/09, 8/11, 21/11, 166/12, 70/13, 119/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 120/18, 290/20 и 215/21) и сметководствените принципи применливи во Република Македонија ("Македонски Општо Прифатени Сметководствени Принципи или ОПСП"), кои се во согласност со новиот Правилник за водење на сметководство објавен на 29 декември 2009 година (Службен весник на Република Македонија 159/09 со измената 164/10 и 107/11) применлив од 1 јануари 2010 година. Овој Правилник ги содржи ажурираните и соодветно преведените Меѓународни стандарди за финансиско известување т.е. основниот текст на Меѓународните стандарди за финансиско известување вклучувајќи ги и ПКТ и КТМФИ како што се објавени од страна на ИАСБ заклучно со 1 јануари 2009 година.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

2. Основа за изготвување (продолжение)
- (а) Извештај за усогласеност (продолжение)

Во периодот заклучно со 31 декември 2009 година во примена беа меѓународните сметководствени стандарди објавени во Службен весник на Република Македонија како што следи:

- На 30 декември 2004 година беа објавени ревидираните Меѓународни сметководствени стандарди, МСС 1 до МСС 39, претходно со важност од 5 ноември 1999 година. Датумот на стапување во сила на сите ревидирани стандарди е 1 јануари 2005 година. Понатаму, Меѓународните сметководствени стандарди МСС 40 и МСС 41 беа објавени и стапија на сила од 1 јануари 2005 година.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

2. Основа за изготвување (продолжение)

(а) Извештај за усогласеност (продолжение)

- Меѓународниот стандард за финансиско известување МСФИ 1 беше објавен на 10 февруари 2005 година. Датумот на стапување во сила е 17 февруари 2005 година.
- На 29 декември 2005 година беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување, МСФИ 2 до МСФИ 7. Датумот на стапување на сила е 30 декември 2005 година.

На 3 април 2024 година, Министерството за финансии додесе Правилник за начин на водење на сметководство. Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 2025 година и со него се воведуваат нови меѓународни стандарди за финансиско известување:

- МСФИ 9 – финансиски инструменти,
- МСФИ 10 консолидирани финансиски извештаи,
- МСФИ 11 - Засднички аранжмани;
- МСФИ 12 - Обелоденување на учества во други субјекти,
- МСФИ 13 - Мерења на објективната вредност,
- МСФИ 14 - Регулирани временски разграничувања
- МСФИ 15 – приходи од договори со купувачи,
- МСФИ 16 – лизинг и
- МСФИ 17 - Договори за осигурување

Меѓународните стандарди за финансиско известување ќе се применуваат од 1 јануари 2025 освен МСФИ 17 кој ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2028 година. Друштвото е во фаза на проценка на влијанието на новите меѓународни стандарди врз финансиските извештаи.

Консолидираните финансиски извештаи на Групацијата за годината што завршува на 31 декември 2023 година, согласно член 122 од Статутот на Друштвото се одобрени од страна на Генералниот Директор на Друштвото на 15 октомври 2024 година.

(б) Основи за мерење

Консолидираните финансиски извештаи на Групацијата се изготвени врз основа на историски трошоци освен за залихите кои што се мерат по објективна (пазарна) вредност намалена за проценетите трошоци за реализација.

Методите кои се користат за мерење на објективните вредности се објаснети подолу во белешка 4.

Матичното друштво поседува 100% од сопственичкиот капитал на Вабтек МЗТ Полска кое е инкорпорирано и со седиште во Полска. Во овие консолидирани финансиски извештаи вложувањата се презентирани како вложување во подружници.

(в) Функционална и известувачка валута

Консолидираните финансиски извештаи се прикажани во македонски денари ("денари" или "МКД") која е функционална валута на Друштвото. Освен каде што е поинаку наведено, консолидираните финансиски информации се прикажани во илјади македонски денари.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

2. Основа за изготвување (продолжение)

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на консолидирани финансиски извештаи изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и основните претпоставки постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

Информации во врска со расудувањата направени од менаџментот и критичните проценки во примената на Сметководствените Стандарди прифатени во Република Македонија кои имаат значајно влијание на консолидираните финансиски извештаи се прикажани во следниве белешки:

- Белешка 15 - Залихи
- Белешка 206 - Резервирања и однапред пресметани трошоци

(д) Континуитет на работењето

Консолидираните финансиски извештаи на Групацијата се изготвени на претпоставката на континуитет на работењето. Групацијата оствари загуба во износ од 232.036 илјади денари за годинашта што завршува на 31 декември 2023 година, додека на истиот ден тековните средства се поголеми од тековните обврски на Групацијата за 430.376 илјади денари и има негативен капитал во износ од 1.560.705 илјади денари. Способноста на Групацијата за подмирување на своите обврски зависи од континуираната финансиска поддршка од матичната компанија. Матичната компанија ја потврди својата намера да продолжи да го поддржува работењето на Групацијата. Донесена е и нарцт одлука во 2024 година за зголемување на основната главнина на Матичното Друштво со емисија на обични акции.

Заклучно со 31 декември 2023 година Групацијата има обврски по основ на кредити од поврзани страни во вкупен износ од МКД 2.479.758 илјади илјади.

Земајќи ги во предвид сите овие факти, раководството констатира дека употребата на принципот на континуитет е соодветна во подготовката на консолидираните финансиски извештаи и не постои неизвесност околу способноста на Групацијата да продолжи да работи според претпоставката на континуитет.

(ѓ) Компаративни податоци

За да се одржи конзистентноста со презентацијата во тековната година, одредени ставки беа рекласификувани каде што беше потребно. Рекласификациите, сепак, не предизвикаа значајни промени во содржината и формата на финансиските информации презентирани во консолидираните финансиски извештаи.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

3. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие консолидирани финансиски извештаи.

(а) Вложувања во подружници

Подружници се сите ентитети во кои Друштвото има моќ да владее со финансиските и оперативните политики, главно пропратена со сопственост на повеќе од една половина од гласачките права. Постоенето и ефектот од потенцијалните гласачки права кои што во моментот се на располагање или пак можат да се конвертираат се земаат во предвид при утврдување дали Друштвото има контрола над ентитетот. Набавната вредност на стекнатиот ентитет се утврдува според објективната вредност на дадените средства, издадените капитални инструменти и обврските настанати или претпоставени на датумот на размената, зголемена за трошоците кои директно може да се припишат на стекнувањето.

(б) Основи за консолидација

Консолидираните финансиски извештаи се состојат од финансиските извештаи на Друштвото и неговата подружница: Вабтек Полска со сопственост од 100%. Финансиските извештаи на консолидираната подружница се подготвени за истата година на известување како и извештаите на матичната компанија, користејќи конзистентни сметководствени политики.

Сите меѓукомпаниски салда, трансакции, приходи и трошоци и добивки и загуби кои произлегуваат од трансакциите во рамките на Групацијата, а кои се евидентираат како средства целосно се елиминирани. Подружницата е целосно консолидирана од датумот на основањето, кој всушност е датум на кој Групацијата ја стекнала контролата, и продолжува да се консолидира се до датумот до кој таквата контрола ќе постои.

Нетирање

Средствата, обврските, приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во консолидираниот извештај за финансиска состојба, односно консолидираниот извештај за сеопфатна добивка само кога Групацијата има законско право да ги нетираат признаените износи, и кога тоа е дозволено со стандардите и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(в) Преведување на странски валути

Групацијата ги подготвува финансиските извештаи во македонски денари, кои се функционална и презентациска валута на Друштвото за локални законски потреби. Секој ентитет во Друштвото определува сопствена функционална валута и елементите на финансиските извештаи за секој ентитет се мерат користејќи ја таа валута.

Трансакциите во странски валути иницијално се евидентираат во функционална валута по курсот кој е важечки на денот на трансакцијата. Монетарните и немонетарните средства и обврски деноминирани во странски валути се сведени во функционалната валута по курс кој е важечки на датумот на известување. Сите разлики се пренесени во билансот на успех.

Функционалната валута на Вабтек Полска е Полски злоти - ПЛН. На секој датум на известување, средствата и обврските на оваа подружница се сведени преку конверзија на Злотите во валутата на презентирање на МЗТ Вабтек АД (македонски денар) по курс кој важи на датумот на известување (2023: МКД 14,14330 за 1 Злоти; 2022: МКД 13,1118 за 1 Злоти), а неговиот биланс на успех е сведен по пондериран просечен годишен курс (2023: МКД 13,5339 за 1 Злоти; 2022: МКД 13,1460 за 1 Злоти). Курсните разлики кои произлегуваат од ова сведување се пренесени директно во останата сеопфатна добивка. При продажба на странскиот ентитет кумулативот од овие разлики признати во останата сеопфатна добивка кој се однесува на соодветниот странски ентитет се признава во билансот на успех.

(г) Странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на тој датум. Добивките и загубите на монетарните средства и обврски претставуваат разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот коригирана за ефективната камата и плаќањата во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута искажана во денари според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднување се признаени во добивката или загубата.

(д) Финансиски инструменти

(i) Не-деривативни финансиски средства

Групацијата почетно ги признава заемите и побарувањата и депозитите на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Групацијата станува страна на договорните одредби на инструментот.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(д) Финансиски инструменти (продолжение)

(i) Не-деривативни финансиски средства (продолжение)

Групацијата ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од финансиското средство со трансакција во која се пренесени суштински сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кој е креиран или задржан од страна на Групацијата се признава како посебно средство или обврска.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во консолидираниот извештај за финансиска состојба кога, и само кога, Групацијата има законско право да ги нетира признаените износи и има намера или да ги порамни трансакциите на нето основа или да го реализира средството и да ја порамни обврската истовремено.

Не-деривативните финансиски средства на Групацијата вклучуваат заеми и побарувања.

Заеми и побарувања

Заемите и побарувањата се финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не котираат на активен пазар. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиското средство. Последователно на почетното признавање, заемите и кредитите се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата, намалена за загубите поради оштетување.

Заемите и побарувањата се состојат од побарувања од купувачи и други побарувања (види белешка 16).

Паричните средства и парични еквиваленти се состојат од парични средства на жиро сметка, благајна и краткорочни депозити во банки со оригинален рок на достасаност не подолг од три месеца.

(ii) Не-деривативни финансиски обврски

Финансиските обврски (вклучувајќи ги обврските кои се по објективна вредност преку добивката или загубата) почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Групацијата станува страна на договорните одредби на инструментот.

Групацијата ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(д) Финансиски инструменти (продолжение)

(iii) Не-деривативни финансиски обврски (продолжение)

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во консолидираниот извештај за финансиска состојба кога, и само кога, Групацијата има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Не-деривативните финансиски обврски на Групацијата вклучуваат обврски по кредити и обврски кон добавувачи и други обврски.

Ваквите финансиски обврски почетно се признаени по објективна вредност плус трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиската обврска. Последователно на почетното признавање овие финансиски обврски се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата.

(iii) Акционерски капитал

Обични акции

Обичните акции се класификуваат како капитал. Дополнителните трошоци, доколку има, кои се директно поврзани со емисија на обични акции се признаваат како одбивка од капиталот, нетно од даночните ефекти.

(г) Недвижности, постројки и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите, постројките и опремата се прикажани според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите поради оштетување.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои директно можат да се припишат на набавката на средството. Набавната вредност на средство кое се произведува во сопствена режија ги вклучува трошоците на материјали и работна рака, сите останати трошоци коишто можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно, трошоците за демонтирање и отстранување на средството и обновување на просторот каде што е тоа лоцирано, и капитализираните трошоци за позајмување. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема се капитализира како дел од таа опрема. Трошоците на позајмување поврзани со набавка или изградба на квалификувано средство се капитализираат како дел од средството во моментот на настанувањето.

Кога делови од ставките на недвижностите, постројките и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставни (главни компоненти) на недвижностите, постројките и опремата.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(г) Недвижности, постројки и опрема (продолжение)

(II) Признавање и мерење (продолжение)

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите, постројките и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите, постројките и опремата и се признаваат нетно како "останати приходи" или "останати расходи" во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од средство од недвижностите, постројките и опремата се признаваат во сегашната вредност на тоа средство доколку е веројатно дека Групацијата ќе има идни економски полезности од тој дел и доколку неговата вредност може да се измери веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Сите останати издатоци за секојдневно одржување на недвижностите, постројките и опремата се признаваат во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка во моментот на настанување.

(iii) Амортизација

Амортизацијата се прикажува во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, а се обезбедува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата во текот на нивниот проценет корисен век на траење. Средствата земени под наем се амортизираат по пократкиот период помеѓу периодот на траење на наемот односно проценетиот корисен век на средството, освен доколку е веројатно дека Групацијата ќе се стекне со сопственост на крај на периодот на наем.

Стапките за амортизација за тековниот и споредбените периоди се како што следи:

	%
Згради	2,5-10,0
Опрема	5,0-25,0
Мебел и останата опрема	10,0-25,0

Методите на амортизација, проценетиот корисен век на траење како и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секој датум на известување и се корегираат соодветно.

(е) Нематеријални средства

(II) Признавање и мерење

Нематеријалните средства набавени од страна на Групацијата кои имаат ограничен корисен век на употреба се мерат според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите поради оштетување.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(е) Нематеријални средства (продолжение)

(ii) Последователни издатоци

Последователните издатоци на нематеријалните средства се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска полезност од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка како трошоци во моментот на настанување.

(iii) Амортизација

Амортизацијата се прикажува во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, а се обезбедува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на траење, од денот кога тие се расположливи за употреба.

Стапките за амортизација за тековниот и споредбените периоди се како што следи:

	%
Софтвер	25,0-33,3

(ж) Средства земено под наем

Наемот на средства во услови кога Групацјата ги презема суштински сите ризици и полезности својствени за сопственоста се класификувани како финансиски наем. При почетното признавање средството земено под наем се мери според пониската од неговата објективна вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно на почетното признавање, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика применлива на тоа средство.

Сите останати наеми се класификуваат како оперативни наеми, а средствата земено под наем не се признаваат во консолидираниот извештај за финансиската состојба на Групацјата.

(з) Залихи

Залихите се искажуваат по пониската од набавната вредност и нето пазарната вредност. Трошоците на набавените стоки се евидентираат според принципот просечни цени и ги вклучуваат трошоците настанати за нивна набавка и доведување на постојната состојба и локација.

Нето пазарната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за доработка и продажба.

Залихата за која што нема тековна или очекувана идна употреба се класифицира како оштетена и се доведува до нето надоместувачка вредност преку исправка на вредноста. Загубите поради оштетување се признаваат веднаш како расход.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(s) Оштетување на средствата

(i) Финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е оштетено. Финансиското средство се смета оштетено доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства се оштетени може да биде неисполнување на обврските или деликвенција од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Групацијата според услови кои Групацијата инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал.

Групацијата го разгледува доказот за оштетување на побарувањата и на поединечно и на колективно ниво. Сите индивидуално значајни побарувања се проценуваат за поединечно оштетување. Сите индивидуално значајни побарувања за кои се смета дека не се поединечно оштетени, се проценуваат колективно за било какво оштетување кое настанало, но сепак не е идентификувано. Побарувањата кои не се индивидуално значајни колективно се проценуваат за оштетување со групирање на побарувањата со слични карактеристики на ризик.

Во проценување на колективното оштетување, Групацијата ги користи историските трендови на веројатноста од неисполнување на обврските, времето на надоместувањата и износот на настанатата загуба, коригирани за проценката на раководството на Групацијата за тоа дали тековните економски и кредитни услови се такви што вистинските загуби веројатно би биле поголеми или помали од предложените историски трендови.

Загуба поради оштетување на финансиските средствата мерени по амортизирана набавна вредност се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради оштетување се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на побарувањата. Каматата на оштетените средства продолжува да се признава преку намалување на дисконтот. Кога последователен настан предизвикува намалување на износот на загубата поради оштетување, намалувањето на загубата поради оштетување се анулира преку добивката или загубата.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(s) Оштетување на средствата (продолжение)

(ii) *Не-финансиски средства*

Освен за вложувањата во недвижности, залихите и одложените даночни средства, сметководствената вредност на не-финансиските средства на Групацјата се проценуваат на секој датум на известување за да се утврди дали постои било каква индикација според која некое средство може да биде оштетено. Доколку таква индикација постои, тогаш се проценува надоместувачкиот износ на средството. За нематеријалните средства кои имаат неодреден корисен век на траење или кои сèште не се расположливи за користење, надоместувачкиот износ се проценува секоја година во истото време.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството. За целите на тестирање на загубите поради оштетување, средствата кои не можат да се тестираат индивидуално, се групирани во најмалата група на средства којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства ("единица која генерира пари").

Корпоративните средства на Групацјата не генерираат посебни парични приливи. Доколку постои индикација дека корпоративно средство може да биде оштетено, тогаш надоместувачкиот износ е определен на единицата која генерира пари, а на која и припаѓа корпоративното средство.

Загуба поради оштетување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Загубите поради оштетување се признаваат во добивката или загубата. Загубите од оштетување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на начин да ги намалат сметководствените вредности на средствата во единицата (група на единици) на пропорционална основа.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(s) Оштетување на средствата (продолжение)

(ii) *Не-финансиски средства (продолжение)*

Загуба поради оштетување признаена во претходни периоди се проценува на секој датум на известување за било каква индикација дека загубата се намалила или повеќе не постои. Загубата поради оштетување се анулира доколку постои промена во оценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ. Загубата поради оштетување се анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која била определена, нето од амортизацијата, доколку не била признаена загуба поради оштетување на средствата.

(и) Користи за вработените

(i) *Планови за дефинирани придонеси*

Групацијата врши уплата кон дефинираните планови за придонеси за користи по престанок на вработувањето во согласност со националното законодавство. Придонесите врз основа на платите се уплатуваат до националните организации задолжени за исплата на пензиското осигурување. Не постои дополнителна обврска во однос на овие планови. Обврските за придонеси во дефинираните планови за придонеси се признаваат како расходи во периодот во кој настануваат, како дел од трошоците за вработени.

(ii) *Краткорочни користи за вработените*

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие.

Групацијата признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката доколку Групацијата има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(и) Користи за вработените (продолжение)

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Нето обврските во поглед на долгорочните користи на вработените е сумата на идните користи кои вработените ги примаат кога се пензионираат. Во согласност со македонската законската регулатива Групацијата исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија. Овие користи на вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност. Дисконтната стапка се утврдува врз основа на пазарните приноси на денот на изготвување на консолидираниот извештај на финансиска состојба на државни обврзници кои имаат рок на достасување конзистентен со валутата на обврските на Групацијата.

(j) Признавање на приходи

Приходот од продажба на производи и трговски стоки се мери по објективна вредност на примените средства или побарувања, намален за враќањата на производите и стоките, трговски попусти и рабати. Приходот се признава кога значителните ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постојат значителни неизвесности околу наплатата, поврзаните трошоци или можното враќање на производите како и континуирана инволвираност на менаџментот со производите и стоките додека износот на приходот може да се измери веродостојно.

Преносот на ризиците и користите е во зависност од индивидуалните услови во договорите за продажба. Преносот на ризиците и користите од сопственоста најчесто се случува штом купувачот ги подигне производите или трговската стока од магацинот.

(к) Исплати за наем

Исплатите по основа на оперативен наем се признаени во добивката или загубата по пропорционална метода во текот на времетраењето на наемот. Добиените погодности се признаени како составен дел од вкупните трошоци за наем, во текот на времетраењето на наемот.

Приходите од финансирање вклучуваат приходи од камати. Приходите од камати се признаваат во добивката или загубата со користење на методот на ефективна камата.

Расходите од финансирање вклучуваат расходи од камати по кредити како и загуба поради оштетување на финансиските средства. Трошоците за позајмување кои не се директно поврзани со набавката или изградбата на средство кое се квалификува, се признаваат во добивката или загубата со користење на методата на ефективна камата.

Позитивните и негативните курсни разлики се прикажуваат на нето основа.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(л) Данок на добивка

Данокот на добивка во Република Македонија се состои од тековен данок и одложен данок.

На 27 јули 2014 година објавен е нов Закон за данокот на добивка ("Службен весник на РМ", бр. 112/14 од 25.07.2014 и последователни измени 129/15, 23/16 190/16, 248/18, 158/19, 275/19, 290/20, 151/21 и 199/23) со примена од 01 јануари 2015 година, за утврдување на данокот на добивка за деловната 2014 година. Согласно новиот закон, основа за пресметување на данокот е добивката утврдена како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник, во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди и искажана во билансот на успех. Основата се зголемува за непризнаените расходи за даночни цели, но и за дел од потенцијално неосвоените приходи од поврзани лица (приходи од камати и трансферни цени). Законот за данокот на добивка како даночно непризнаени ги дефинира оние расходи кои не се во функција на дејноста на субјектот, односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на таа дејност (подароци, репрезентација, премии за менаџерско осигурување, исплатени надоместоци на трошоци од работен однос над утврдените износи и сл.).

Даночната основа се намалува за износот на извршените вложувања од добивката од предходната година (реинвестирана добивка).

Стапката на данокот на добивка изнесува 10%.

Во периодот од 1 јануари 2009 година до 31 декември 2013 година, друштвата не требаа да плаќаат данок на добивката пред оданочување, се додека таа не се дистрибуира во форма на дивиденди или друга форма на распределба на добивката. Ако дивидендата, која произлегува од добивката генерирана во периодот 2009-2013 е исплатена, 10% данок ќе се плаќа во моментот на исплата на дивидендата, без оглед на тоа дали е во паричен или непаричен облик. Со оглед на тоа дека данокот произлегува од акумулираната добивка, таквиот данок се признава во капиталот.

Признавање на резервации за данок

Во случај на неизвесни обврски за данок, резервации се признаваат во согласност со Меѓународен сметководствен стандард 37 - Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, прифатен во Република Македонија (МСС 37).

Тековниот данок на добивка во Република Полска е очекуваната даночна обврска за оданочивата добивка за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка на денот на билансот на состојба, и било какви корекции на даночната обврска во врска со минатите години. Стапката на данокот на добивка за 2023 година изнесува 19% (2022:19%).

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(л) Данок на добивка (продолжение)

(II) Одложен данок

Одложениот данок се признава со користење на методата на извештај на финансиска состојба и произлегува од привремените разлики помеѓу сметководствените вредности на средствата и обврските заради финансиско известување и вредностите кои се користат како основа заради оданочување. Одложениот данок не се признава за следниве времени разлики: почетно признавање на средства или обврски кои произлегуваат од трансакции кои не се деловни комбинации и кои не влијаат ниту на сметководствената ниту на добивката за даночни цели, и разликите кои произлегуваат од инвестиции во подружници и заеднички контролирани претпријатија до износ за кој е веројатно дека нема да се поврати во блиска иднина.

Одложено даночно средство се признава само до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на секоја дата на изготвување на консолидираниот извештај на финансиска состојба, и се намалува до степен до кој повеќе не постои веројатност дека овие даночни приходи ќе се реализираат.

4. Утврдување на објективна вредност

Голем број сметководствени политики и обелоденувања на Групацијата изискуваат утврдување на објективната вредност, како за финансиските, така и за не-финансиските средства и обврски. Објективните вредности се утврдени за мерење и/или обелоденување врз основа на следните методи. Онаму каде е применливо, во белешките кои се однесуваат на специфичните средства или обврски, обелоденета е подетална информација за претпоставките направени во утврдувањето на објективната вредност.

(i) Побарувања од купувачи и други побарувања

Објективната вредност на побарувањата од купувачи и другите побарувања се проценува како сегашна вредност на идните парични текови, дисконтирани со пазарната каматна стапка на денот на периодот на известување. Вакавата објективна вредност е утврдена за потребите на обелоденување.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

4. Утврдување на објективна вредност (продолжение)

(ii) Не-деривативни финансиски обврски

Објективната вредност, која се утврдува за потребите на обелоденување во консолидираните финансиски извештаи, се пресметува врз основа на сегашната вредност на идните парични текови на главницата и каматата, дисконтирани со пазарната каматна стапка на денот на известување.

5. Управување со финансиски ризици

Преглед

Групацијата е изложена на следните ризици од користењето на финансиски инструменти:

- Кредитен ризик
- Ризик на ликвидност
- Пазарен ризик
- Оперативен ризик

Оваа белешка дава информација за изложеноста на Групацијата на секој од погоре споменатите ризици, за целите, политиките и процесите на Групацијата за мерење и управување со ризиците како и управувањето со капиталот на Групацијата. Понатамошни квантитативни обелоденувања се прикажани во рамки на овие консолидирани финансиски извештаи.

Рамка на управување со ризикот

Раководството на Групацијата е одговорно за воспоставување и примена на рамката за управување со ризици.

Рамката за управување со ризици е воспоставена со цел идентификување и анализа на ризиците со кои Групацијата се соочува, поставување на соодветни лимити на ризиците, како и контрола и следење на ризиците и придржување на лимитите во согласност со Групната политика за управување со ризици.

Преку обука за стандардите и политиките на Групацијата, Групацијата има за цел да развие дисциплинирана и конструктивна контролна средина, во која сите вработени ги разбираат нивните улоги и обврски.

(a) Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Групацијата доколку купувачите или соработниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените финансиски обврски, и главно произлегува од побарувањата кои Групацијата ги има од купувачите.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

5. Управување со финансиски ризици (продолжение)

(а) Кредитен ризик (продолжение)

(i) Побарувања од купувачи и други побарувања

Изложеноста на Групацијата на кредитен ризик произлегува од индивидуалните карактеристики на секој купувач.

Групацијата остварува приходи од продажба на готови производи и трговски стоки и услуги, која што во најголем дел се извршува на познати големи купувачи со кои што Групацијата има воспоставено повеќестодишна соработка.

Раководството има воспоставено политики и процедури со цел да се намалат кредитните ризици, односно да се избегнат евентуални ненавремени неподмирувања на достасаните побарувања. Согласно политиките и процедурите, одделението за продажби врши анализа на платежната моќ на купувачите. Состојбите и достасаноста на побарувањата од сите овие купувачи се разгледуваат на одредено време во зависност од клиентот, времетраење на соработката и обемот на реализација со самиот клиент. Дополнително, постојат и купувачи кои плаќаат со отворање на акредитив или авансно пред да ги купат производите бидејќи немаат креирано соодветен банитет согласно со политиките на Групацијата.

Групацијата евидентира резервирање за сомнителни и спорни побарувања кои претставуваат најдобра проценка за настанатите загуби во однос на побарувањата од купувачи и други побарувања. Резервирање за исправка на вредноста на побарувања од купувачи и други побарувања се признава кога постои објективен доказ дека Групацијата нема да биде во можност да ги наплати сите достасани износи согласно договорните услови. Значителни финансиски потешкотии на должникот, можноста должникот да банкротира или да изврши финансиска реорганизација и потешкотии при наплата (повеќе од 180 дена по денот на достасување) се индикатори дека побарувањето е оштетено (т.е. постои потешкотија во наплатата).

(б) Ризик на ликвидност

Ризик на ликвидност е ризик дека Групацијата нема да биде способна да ги исполни своите финансиски обврски во рамките на нивната доспеаност.

Пристапот на Групацијата при управувањето со ликвидноста е да се осигура, колку што е можно, секогаш да има доволно готовина за да ги исплати достасаните обврски. Ова ги исклучува потенцијалните влијанија на непредвидливи ситуации.

Евентуалните проблеми со ликвидноста можат да се покријат со нови кредити од основното матично претпријатие или негови подружници.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

5. Управување со финансиски ризици (продолжение)

(в) Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризик дека промените на пазарните цени, како и промените во девизните курсеви и каматните стапки ќе влијаат на приходите на Групацијата или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Целта на управувањето со пазарен ризик е да ја управува и контролира изложеноста на Групацијата во прифатливи параметри.

(i) Валутен ризик

Групацијата се изложува на валутен ризик при набавки на сировини, задолжувања со кредити, кои се деноминирани во валута различна од МКД. Девизните средства со кои што работи Групацијата се ЕУР, УСД, ГБП и ПЛН.

Најголема изложеност на Групацијата е кон ЕУР. Трендот на ЕУР во текот на 2023 година беше релативно стабилен и Групацијата очекува дека овој тренд ќе продолжи и во иднина.

(ii) Ризик на каматна стапка

Групацијата има долгорочен кредит од доминантниот сопственик со варијабилна каматна стапка, со што Групацијата е изложена на промени на пазарната каматна стапка.

Групацијата има финансиски средства со фиксна каматна стапка, кои се состојат од парични средства и паричен еквивалент и финансиски обврски, кои се состојат од долгорочен кредит од подружница на основното матично претпријатие. Бидејќи овие финансиски средства и обврски се со фиксни каматни стапки, ја изложуваат Групацијата на ризик од промена на објективната вредност.

(г) Оперативен ризик

Оперативен ризик е ризикот од директна или индиректна загуба која произлегува од голем број различни причини поврзани со процесите на Групацијата, персоналот, технологијата и инфраструктурата, и од надворешни фактори различни од кредитни, пазарни и ризици на ликвидност, како што се оние кои произлегуваат од барањата на законската регулатива и општо прифатените стандарди за корпоративно однесување. Оперативните ризици произлегуваат од сите операции на Групацијата.

Целта на Групацијата е да го управува оперативниот ризик така што ќе го балансира избегнувањето на финансиските загуби и штети на угледот на Групацијата со ефикасност на трошоците и да избегне контролни процедури кои ја ограничуваат иницијативата и креативноста.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

5. Управување со финансиски ризици (продолжение)

(г) Оперативен ризик (продолжение)

Примарната одговорност за развој и имплементација на контроли кои ќе се однесуваат на оперативниот ризик е на раководство на Групацијата. Оваа одговорност е поддржана со развојот на стандарди на Групацијата за управување со оперативен ризик во следниве области:

- барања за соодветна поделба на задачи, вклучувајќи и независна авторизација на трансакциите;
- барања за порамнување и мониторинг на трансакциите;
- усогласување со регулативата и други законски барања;
- документирано контроли и процедури;
- обука и професионално усовршување;
- етички и деловни стандарди;
- процедури за спречување на конфликт на интереси помеѓу Групацијата и вработените;
- намалување на ризикот, вклучувајќи осигурување.

(д) Управување со капиталот

Политика на раководството на Групацијата е да одржи стабилност на капиталот на Групацијата за да ги одржи довербата на добавувачите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Групацијата го следи враќањето на капиталот, што го дефинира како однос помеѓу добивката од редовно работење и вкупниот акционерски капитал.

Во текот на годината немаше промени во пристапот на Групацијата за управување со капиталот.

Групацијата не е изложена на надворешни влијанија за промени на капиталот.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

6. Реализација

<i>Во илјади денари</i>	2023	2022
Продажби на странски Пазар	2.398.665	1.850.763
Продажби на домашен пазар	2.451	3.163
	2.401.116	1.853.926

7. Останати приходи

<i>Во илјади денари</i>	2023	2022
Задршки од плати	8.990	109
Отпис на обврски	-	2.861
Останато	3.256	132
	12.246	3.102

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

8. Останати расходи

<i>Во илјади денари</i>	2023	2022
Производни услуги	137.161	112.498
Консултантски услуги	30.735	6.844
Набавна вредност на продадени трговски стоки	130.573	71.951
Транспортни услуги	144.685	97.305
Потрошена енергија	47.665	43.494
Услуги за одржување	40.418	19.101
Резервација и отпис на ненаплативи побарувања	(916)	3.095
Контрола на квалитет	8.690	6.230
Вредносно усогласување на залихи	10.378	4.237
Кусоци	18.229	2.248
Трошоци за промоција, пропаганда, реклама, репрезентација и спонзорство	9.154	6.043
Даноци и придонеси што не зависат од резултатот	12.909	3.617
Банкарски услуги	6.864	3.525
Премии за осигурување	4.933	1.492
Неотпишана вредност на продадени недвижности, постројки и опрема	-	1
Услуги од продажни агенти	(686)	5.049
Алокација на трошоци од Корпорација	181.785	163.160
Останато	63.510	47.758
	846.087	597.648

9. Трошоци за работници и користи за вработените

<i>Во илјади денари</i>	2023	2022
Плати, надомести и данок	241.618	190.081
Придонеси од плати	75.065	74.478
Останати трошоци за вработени	15.040	7.645
Користи за вработените	4.131	3.324
	335.854	275.528

Бројот на работници на денот на известување во Групацијата е 383 (2022: 343).

Во останати трошоци за вработени вклучени се патни трошоци и трошоци за работници ангажирани по договор за дело и надомести на членови на Одбор на директори. Користи за вработените во износ од МКД 4.131 илјади (2022: 3.324) содржи промена на краткорочната резервација за неискористени одмори на датумот на известување и промена на сегашната вредност на идните користи кои вработените ги примаат кога се пензионираат во износ од две просечни плати по вработен.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

10. Нето расходи од финансирање

Во илјади денари	2023	2022
Приходи од камати	-	65
Нето позитивни курсни разлики	-	-
Приходи од финансирање	-	65
Расходи за камати	(91.987)	(44.723)
Нето негативни курсни разлики	(16.666)	(2.437)
Расходи од финансирање	(108.653)	(47.160)
Нето расходи од финансирање	(108.653)	(47.095)

Расходите за камати од износ во МКД 91.987 илјади (2022: МКД 44.723 илјади) се однесуваат на камати по кредити од поврзани субјекти.

11. Данок на добивка и одложени даночни средства

Во илјади денари	2023	2022
Данок на добивка	-	3.963
Вкупно	-	3.963
Бруто (добивка/загуба)	(232.036)	(262.628)

Одложени даночни средства

Во илјади денари	2023	2022
Состојба на 1 јануари	1.418	1.169
Промена во одложени даночни средства	759	249
Состојба на 31 декември	2.177	1.418

Документацијата на Групацијата од 2003 година не била предмет на даночна контрола за данок на добивка од страна на даночните органи. Резервациите за дополнителни даноци и пенали, доколку постојат, кои може да бидат утврдени во случај на даночна контрола, не можат во ова фаза да бидат утврдени со разумна точност.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

12. Заработувачка по акција

(а) Основна заработка по акција

Основна заработувачка по акција се пресметува по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината, вклучувајќи сопствени акции купени од страна на Групацијата.

Во илјади денари	Тековна година 2023	Претходна година 2022
Нето добивка за годината	(232.036)	(262.628)
Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции	-	-
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции	-	-
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	(232.036)	(262.628)
 <i>Број на акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	80.295	80.295
Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	80.295	80.295
Основна заработка по акција (во денари)	(2.890)	(3.271)

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

13. Недвижности, постројки и опрема

Во илјади денари	Земјиште и згради	Опрема	Мебел и останата опрема	Инвести- ции во тек	Вкупно
Набавна или претпоставена вредност					
На 1 јануари 2022	465.905	678.944	86.097	2.418	1.233.364
Зголемувања	-	36.714	5.967	20.270	62.951
Намалувања	-	-	-	-	-
На 31 декември 2022	<u>465.905</u>	<u>715.658</u>	<u>92.064</u>	<u>22.688</u>	<u>1.296.315</u>
На 1 јануари 2023	465.905	715.658	92.064	22.688	1.296.315
Зголемувања	4.610	101.442	7.020	23.326	136.398
Намалувања	-	(314)	-	-	(314)
На 31 декември 2023	<u>470.515</u>	<u>816.786</u>	<u>99.084</u>	<u>46.014</u>	<u>1.432.399</u>
Исправка на вредноста					
На 1 јануари 2022	274.373	479.151	60.662	-	814.186
Амортизација	9.966	25.984	13.069	-	49.019
Намалувања	-	-	-	-	-
На 31 декември 2022	<u>284.339</u>	<u>505.135</u>	<u>73.731</u>	<u>-</u>	<u>863.205</u>
На 1 јануари 2023	284.339	505.135	73.731	-	863.205
Амортизација	9.985	34.953	2.673	-	47.611
Намалувања	-	-	-	-	-
На 31 декември 2023	<u>294.324</u>	<u>540.088</u>	<u>76.404</u>	<u>-</u>	<u>910.816</u>
Неотпишана вредност					
На 1 јануари 2022	<u>191.532</u>	<u>199.793</u>	<u>25.435</u>	<u>2.418</u>	<u>419.178</u>
На 31 декември 2022	<u>181.566</u>	<u>210.523</u>	<u>18.333</u>	<u>22.688</u>	<u>433.110</u>
На 1 јануари 2023	<u>181.566</u>	<u>210.523</u>	<u>18.333</u>	<u>22.688</u>	<u>433.110</u>
На 31 декември 2023	<u>176.191</u>	<u>276.698</u>	<u>22.680</u>	<u>46.014</u>	<u>521.583</u>

Обезбедување

Нема недвижности, постројки и опрема дадени под хипотека.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

14. Нематеријални средства

<i>Во илјади денари</i>	Софтвер	Вкупно
<i>Набавна вредност</i>		
Состојба на 1 јануари 2022	17.506	17.506
Зголемувања	-	-
Состојба на 31 декември 2022	<u>17.506</u>	<u>17.506</u>
Состојба на 1 јануари 2023	17.506	17.506
Зголемувања	-	-
Состојба на 31 декември 2023	<u>17.506</u>	<u>17.506</u>
<i>Исправка на вредноста</i>		
Состојба на 1 јануари 2022	17.506	17.506
Амортизација за годината	-	-
Состојба на 31 декември 2022	<u>17.506</u>	<u>17.506</u>
Состојба на 1 јануари 2023	17.506	17.506
Амортизација за годината	-	-
Состојба на 31 декември 2023	<u>17.506</u>	<u>17.506</u>
<i>Неотпишана вредност</i>		
На 1 јануари 2022	<u>-</u>	<u>-</u>
На 31 декември 2022	<u>-</u>	<u>-</u>
На 1 јануари 2023	<u>-</u>	<u>-</u>
На 31 декември 2023	<u>-</u>	<u>-</u>

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

15. Залихи

Во илјади денари	2023	2022
Материјали	478.070	510.539
Материјали на пат	159.000	-
Исправка на вредност на материјали	(33.626)	(23.902)
Материјали, нето	603.444	486.637
Недовршено производство	211.998	137.726
Исправка на вредност на недовршено производство	(4.609)	(3.954)
Недовршено производство, нето	207.389	133.772
Готови производи	43.544	48.427
Исправка на вредност на готови производи	-	-
	43.544	48.427
Резервни делови и ситен инвентар	38.474	49.300
Исправка на вредност на резервни делови и ситен инвентар	-	-
Резервни делови и ситен инвентар, нето	38.474	49.300
Трговска стока	367	4.228
Вкупно залихи, бруто	931.453	750.220
Вкупно исправка на вредност на залихи	(38.235)	(27.856)
	893.218	722.364

16. Побарувања од купувачи и други побарувања

Во илјади денари	2023	2022
Побарувања од купувачи	365.447	180.029
Побарувања од поврзани страни (белешка 23)	446.496	367.128
Побарувања од вработените	252	298
Останати побарувања	-	6.523
Побарувања за ДДВ и царина	125.503	73.943
Исправка на побарувања	(1.147)	(2.113)
	936.551	625.808

Изложеноста на Групацијата на кредитен и валутен ризик, и исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања во однос на побарувањата од купувачи и други побарувања се обелоденети во белешка 21.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

17. Парични средства и паричен еквивалент

Во илјади денари	2023	2022
Парични средства по видување во банки	257.207	160.388
Благајна	72	103
	<u>257.279</u>	<u>160.491</u>

Изложеноста на Групацијата на каматен ризик и анализата на сензитивност на финансиските средства и обврски е обелоденета во белешка 21.

18. Капитал и резерви

Акционерски капитал

Во број на акции	Обични акции	
	2023	2022
Издадени на 1 јануари - целосно платени	80.295	80.295
Издадени на 31 декември - целосно платени	<u>80.295</u>	<u>80.295</u>

Следните акционери имаат сопственост која надминува 5% од издадените акции со право на глас:

	% од акциите со право на глас	
	2023	2022
Poli S.R.L., Италија	87,40	87,40

Номиналната вредност на обичните изнесува 51,13 евра.

Имателите на обични акции имаат право на дел од остварената добивка (дивиденда) и добиваат право на еден глас на Собранието на Акционери за еквивалент од 1 акција.

Законска Резерва

Резервите претставуваат законски резерви издвојувани од акумулираните добивки од минати години.

Дивиденди

До датумот на одобрување на овие консолидирани финансиски извештаи директорите немаат предложено исплата на дивиденди (2022: нема).

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

19. Обврски за кредити

Оваа белешка обезбедува информации за договорните услови за каматоносните кредити кои ги има земено Групацијата, кои се мерат според амортизирана вредност. За повеќе информации во однос на изложеноста на Групацијата на ризиците на каматна стапка, странска валута и ликвидност, види белешка 21.

Долгорочни обврски

Во илјади денари

	2023	2022
Необезбедени кредити од поврзани страни	2.479.758	-
	<u>2.479.758</u>	<u>-</u>

Тековни обврски

Во илјади денари

	2023	2022
Тековна доспеаност на долгорочни необезбедени кредити од поврзани страни	-	1.285.208
	<u>-</u>	<u>1.285.208</u>

Обврски за камати

Во илјади денари

	2023	2022
Обврски за камати	85.398	325.859
	<u>85.398</u>	<u>325.859</u>

Услови и отплата на обврските:

Условите за отплата на обврските за кредити кои суштествуваат на крајот на годината без како што следи:

Во илјади денари	Валута	Номинална каматна стапка	Година на достасување	31 декември 2023		31 декември 2022	
				Номинална вредност	Номинална вредност	Номинална вредност	Сметко- водствена вредност
Необезбедени кредити од поврзани страни	EUR	4%± 3 мес. ЕУРИБОР	2004-2019	-	-	439.062	439.062
Необезбедени кредити од поврзани страни	EUR	5,05%	2011-2021	-	-	107.613	107.613
Необезбедени кредити од поврзани страни	EUR	5,05%	2027-2028	2.479.758	2.479.758	719.470	719.470
Необезбедени кредити од поврзани страни	EUR	2%	2018-2022	-	-	19.063	19.063
Вкупно каматоносни обврски				<u>2.479.758</u>	<u>2.479.758</u>	<u>1.285.208</u>	<u>1.285.208</u>

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

20а. Обврски кон добавувачи и други обврски

Во илјади денари	2023	2022
Обврски кон добавувачи	475.563	454.515
Обврски кон поврзани странки (белешка 23 и 19)	1.122.008	1.247.914
Обврски за плати	27.457	19.615
Останати обврски	2.119	33.578
	1.627.147	1.755.622

Изложеноста на Групацијата на валутен ризик и ризик на ликвидност во однос на обврски кон добавувачи и други обврски се обелоденети во белешка 21. Во рамки на обврските за плати износот од МКД 9.310 илјади (2022: 8.731 илјади) се однесува на резервирања за неискористени одмори.

20б. Резервирања и однапред пресметани трошоци

Во илјади денари	Гарантен период	Судски спорови	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2022	107.914	4.480	112.394
Зголемувања	-	-	-
Намалувања	(18.018)	(1.856)	(19.874)
Состојба на 31 декември 2022	89.896	2.624	92.520
Тековен дел	60.479	2.624	63.103
Нетековен дел	29.417	-	29.417
Состојба на 1 јануари 2023	89.896	2.624	92.520
Зголемувања	11.112	47	11.159
Намалувања	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	101.008	2.671	103.679
Тековен дел	70.302	2.671	72.973
Нетековен дел	30.706	-	30.706

Групацијата пресметува два типа на резервирање на трошоци во гарантен период, специфични или поединечни резервирања и општа резервација којашто се пресметува врз основа на стапката на штети пресметана како процент од пријавените штети од продажбите за време на гарантниот период и врз основа на историски податоци за настаните штети.

Резервациите за судските спорови се врши врз база на доставените податоци од правните застапници во врска со можните исходи од постапките спрема Групацијата.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

21. Финансиски инструменти

(а) Кредитен ризик

(i) Изложеност на кредитен ризик

Неотпишаната вредност на финансиските средства претставува максимална изложеност на кредитен ризик. Максималната изложеност на кредитен ризик на денот на билансот на состојба е:

Во илјади денари	Бел.	2023	2022
Побарувања од купувачи и други побарувања	16	936.551	625.808
Парични средства и паричен еквивалент	17	257.279	160.491
		1.193.830	786.299

Максималната изложеност на кредитен ризик од побарувањата од купувачи и побарувања од поврзани страни на Групацијата, нето по географски региони на денот на билансот на состојба е:

Неотпишана вредност

Во илјади денари	2023	2022
Побарувања на странски Пазар	800.099	538.742
Побарувања на домашен пазар	11.844	8.415
Исправка на побарувања	(1.147)	(2.113)
	810.796	545.044

(ii) Исправка на побарувања

Старосната структура на побарувањата на купувачи и побарувања од поврзани страни на Групацијата на денот на билансот на состојба е:

Во илјади денари	Бруто 2023	Исправка 2023	Бруто 2022	Исправка 2022
Недостасани	210.636	-	185.527	-
Достасани од 0-6 месеци	351.751	-	96.230	-
Достасани од 6-12 месеци	106.640	-	119.960	-
Достасани над една година	142.915	(1.147)	145.440	(2.113)
	811.943	(1.147)	547.157	(2.113)

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

21. Финансиски инструменти (продолжение)

(а) Кредитен ризик (продолжение)

(ii) Исправка на побарувања (продолжение)

Движењето на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања во текот на годината е:

Во илјади денари	Побарувања		Аванси	
	2023	2022	2023	2022
Состојба на 1 јануари	2.113	69.697	2.299	2.299
Намалување на исправка за сомнителни и спорни побарувања	(966)	(68.500)	-	-
Исправка на вредност за сомнителни и спорни побарувања	-	916	-	-
Отпишани побарувања	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	1.147	2.113	2.299	2.299

(б) Ризик на ликвидност

Следната табела ја прикажува договорената достасаност на финансиските обврски, исклучувајќи го влијанието на договарањата на нето основа:

31 декември 2023

Во илјади денари	Сметководствена вредност	Договорени парични одливи	6 месеци или помалку	6-12 месеци	1-2 години	2-5 години	Над 5 години
Не-деривативни финансиски обврски							
Необезбедени кредити од поврзани странки	2.479.758	(2.479.758)	-	-	-	-	(2.479.758)
Обврски кон добавувачи и други обврски	1.643.916	(1.643.916)	(1.643.916)	-	-	-	-
	4.123.674	(4.123.674)	(1.643.916)	-	-	-	(2.479.758)

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

21. Финансиски инструменти (продолжение)

(6) Ризик на ликвидност (продолжение)

31 декември 2022

Во илјади денари	Сметка- водствена вредност	Договорени парични одливи	6 месеци или помалку	6-12 месеци	1-2 години	2-5 години	Над 5 години
Не-деривативни финансиски обврски							
Необезбедени кредити од поврзани страни	1.285.208	(1.285.208)	(439.062)	(846.146)	-	-	-
Обврски кон добавувачи и други добавувачи	1.762.464	(1.762.464)	(1.762.464)	-	-	-	-
	3.047.672	(3.047.672)	(2.201.526)	(846.146)	-	-	-

(в) Валутен ризик

(i) Изложеност на валутен ризик

Следната табела ја прикажува изложеноста на Групацијата на валутен ризик:

	МКД	ЕУР	УСД	СЕК	ГБП	МКД	ЕУР	УСД	СЕК	ГБП
	31 декември 2023					31 декември 2022				
Побарувања од купувачи и поврзани страни	11.844	800.099	-	-	-	8.415	538.681	61	-	-
Необезбедени кредити од поврзани страни	-	(2.479.758)	-	-	-	-	(1.285.208)	-	-	-
Обврски кон добавувачи и поврзани страни	(270.096)	(1.326.956)	(424)	-	(95)	(222.865)	(1.469.275)	(9.393)	-	(896)
Вкупна изложеност на биланс на состојба	(258.252)	(3.006.615)	(424)	-	(95)	(214.450)	(2.215.802)	(9.332)	-	(896)

Следните девизни курсеви беа применети во текот на годината:

	Просечен курс		Курс на денот на билансот на состојба	
	2023	2022	2023	2022
ЕУР 1	61.5570	61.6219	61.4950	61.4932
УСД 1	56.9426	58.5883	55.6516	57.6535
ГБП 1	70.7835	72.3089	70.7612	69.3350
ПЛН 1				

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

21. Финансиски инструменти (продолжение)

(в) Валутен ризик (продолжение)

(ii) *Анализа на сензитивност*

10% зајакнување на денарот во однос на следните валути на 31 декември би ја (намалиле)/зголемиле добивката за годината за износите прикажани подолу. Оваа анализа подразбира дека сите други варијабли, особено каматните стапки, остануваат непроменети. Анализата е подготвена на ист начин и за 2021 година.

Ефект во илјади денари

Добивка / (Загуба)

31 декември 2023

ЕУР	300.662
УСД	42
СЕК	-
ГБП	10

Добивка / (Загуба)

31 декември 2022

ЕУР	221.580
УСД	933
СЕК	-
ГБП	90

10% ослабување на денарот во однос на погоре наведените валути на 31 декември ќе има ист но спротивен ефект на погоре наведените валути за износите наведени погоре, во услови кога сите други варијабли остануваат непроменети.

(г) Ризик на каматна стапка

(i) *Профил*

На денот на билансот на состојба профилот на ризикот на каматна стапка на каматноносните финансиски инструменти на Групацијата е:

Во илјади денари

Неотпишана вредност

2023 2022

Инструменти со фиксна каматна стапка

Финансиски обврски	(2.479.758)	(846.146)
	<u>(2.479.758)</u>	<u>(846.146)</u>

Инструменти со варијабилна каматна стапка

Финансиски обврски	-	(439.061)
	<u>-</u>	<u>(439.061)</u>

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

21. Финансиски инструменти (продолжение)

(г) Ризик на каматна стапка (продолжение)

(ii) *Анализа на сензитивност на паричниот тек за инструменти со варијабилна каматна стапка*

Промена од 100 базични бодови на каматната стапка на 31 декември би ја (зголемило)/намалило загубата за годината за износите прикажани подолу. Оваа анализа подразбира дека сите други варијабли, особено девизните курсеви остануваат непроменети. Анализата е подготвена на ист начин и за 2022 година.

Ефект во илјади денари	Добивка или загуба	
	100 базични бодови зголемување	100 базични бодови намалување
31 декември 2023		
Инструменти со варијабилна каматна стапка	-	-
Сензитивност на паричниот тек	-	-
31 декември 2022		
Инструменти со варијабилна каматна стапка	(4.391)	4.391
Сензитивност на паричниот тек	(4.391)	4.391

(д) Објективна вредност

(i) *Објективна вредност наспроти неотпишана вредност*

Објективната вредност на финансиските средства и обврски, како и нивната неотпишана вредност прикажана во билансот на состојба, се како што следи:

Во илјади денари	Белешка	2023		2022	
		Сегашна вредност	Објективна вредност	Сегашна вредност	Објективна вредност
Побарувања од купувачи и други побарувања	16	936.551	936.551	625.808	625.808
Парични средства и паричен еквивалент	17	257.279	257.279	160.491	160.491
Необезбедени кредити од поврзани странки	19	(2.565.156)	(2.565.156)	(1.611.067)	(1.611.067)
Обврски кон добавувачи и други обврски	20	(1.730.826)	(1.730.826)	(1.818.725)	(1.818.725)
		(3.102.152)	(3.102.152)	(2.643.493)	(2.643.493)

Основата за определување на објективната вредност е обелоденета во белешка 4.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

22. Преземени обврски и потенцијални обврски

(i) Преземени обврски

Групацијата нема преземено обврски на 31 декември 2023 година за набавка на недвижности, постројки и опрема (2022: нема).

(ii) Судски спорови

Групацијата е вклучена во судски постапки од своето редовно работење. Според мнението на раководството крајниот исход од овие судски спорови би требало да резултираат во вкупна обврска од МКД 2.671 илјади (2022: МКД 2.624 илјади), и за истиот износ Групацијата има направено резервација.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

23. Поврзани страни

Идентификација на поврзани страни

Странки поврзани со Групацијата се: членовите на Одборот на директори, клучниот менаџерски персонал, акционерите кои остваруваат значајно влијание врз работењето на Групацијата ("Акционери"), Подружниците на Групацијата како и субјектите поврзани со претходно наведените субјекти.

Трансакции со поврзани страни

Групацијата ги има остварено следните трансакции со поврзани страни:

(i) *Приходи од продажба на готови производи и услуги*

Во илјади денари	2023	2022
Акционери	77.773	28.357
Основно матично претпријатие	970	-
Подружници на основно матично претпријатие	917.759	920.274
Подружници	-	-
	<u>946.502</u>	<u>948.631</u>

(ii) *Набавки на материјали, трговски стоки и користење на услуги*

Во илјади денари	2023	2022
Акционери	87	532
Основно матично претпријатие	181.785	235.971
Подружници на основно матично претпријатие	238.654	419.595
Подружници	-	-
	<u>420.526</u>	<u>656.098</u>

(iii) *Трансакции со клучниот менаџерски персонал*

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Групацијата, вклучени во "трошоци за вработени" (зиди белешка 9) се:

Во илјади денари	2023	2022
Краткорочни користи за вработените	52.539	51.302
	<u>52.539</u>	<u>51.302</u>

Белешки кон консолидираните финансиски извештај

23. Поврзани странки (продолжение)

(iv) Состојба на 31 декември произлезена од продажба на готови производи, трговски стоки и дадени услуги

Побарувања од поврзани странки (белешка 16):

Во илјади денари	2023	2022
Акционери	27.773	78.791
Основно матично претпријатие	7.200	527
Подружници на основно матично претпријатие	411.523	287.810
	446.496	367.128

(v) Состојба на 31 декември произлезена од набавки на материјали, трговски стоки и користење на услуги

Обврски кон поврзани странки (белешка 20a):

Во илјади денари	2023	2022
Акционери	4.240	4.103
Основно матично претпријатие	674.039	331.557
Подружници на основно матично претпријатие	443.729	912.254
Подружници	-	-
	1.122.008	1.247.914

(vi) Салда на крајот на годината кои произлегуваат од заеми и кредити

Кредити од акционери (види белешка 19):

Во илјади денари	2023	2022
На почетокот на периодот	1.611.067	1.569.981
Земени кредити	2.479.758	-
Расходи за камати	91.859	44.595
Курсни разлики	(16)	(3.509)
Платени кредити	(1.617.512)	-
На 31 декември	2.565.156	1.611.067

24. Последователни настани

Во 2024 година, Друштвото донесе одлуки за зголемување на основната главница со издавање на обични акции.

По денот на известувањето не се случиле други настани од материјално значење, а кои треба да се прикажат во консолидираните финансиски извештаи.



Октомври 2024

Содржина

Општи Информации	3
Систем за управување со квалитет	5
Продажба	7
Продажна мрежа	8
Топ 10 меѓународни купувачи	8
Продажба по видови	9
Континуирано подобрување	9
Машинска обработка	9
Монтажа и испитување	9
Бојадисување	10
Безбедност и здравје	10
Дополнителни активности на системот за Lean инженеринг	10
ИКТ инфраструктура	10

Општи Информации

ВАБТЕК МЗТ АД, Скопје, (ВАБТЕК МЗТ) е акционерско друштво основано и инкорпорирано во Република Македонија со адреса на ул. Перо Наков 124, 1000 Скопје. Започнува со производство на сопирачки и опрема за шински возила во 1953 година како дел од комплексот на Металски Завод Тито – Скопје од кој се одвојува во 1995 година. Во 2003 година е превземено од Poli S.R.L, Италија (Поли).

Во 2008 година ВАБТЕК МЗТ станува дел од Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WABTEC), Вилмердинг, Пенсилванија, САД, водечки светски производител на "high-tech" опрема – подсклопови и компоненти за:

- Локомотиви
- Товарни вагони
- Патнички шински возила

На 31 декември 2023 година Поли поседува 87,40% од вкупниот број на издадени акции на ВАБТЕК МЗТ.

Консолидираниот годишен извештај ја вклучува подружницата Вабтек Полска ("подружницата") во која Вабтек МЗТ има вложено 810 илјади денари. Основната дејност на подружницата е продажба на сопирачка опрема за шински возила главно на полскиот пазар и главно дизајнирана од Вабтек МЗТ.

На површина од околу 15.000 м² со над 100 машини, низ 4 специјални процеси, и со просек од 300 врвни професионалци од кои околу 60 инженери, ВАБТЕК МЗТ е целосно посветен на развој, производство и одажување на комплетни сопирачки системи за:

- Товарни вагони
- Патнички вагони
- Електромоторни возови и метроа
- Локомотиви и специјални возила
- Пробници

Како резултат од вложувањата во развој на нови производи иноваторите од Вабтек МЗТ се редовни добитници на домашни и меѓународни признанија од областа на иновациите и патентите.

Во 2023 година производното портфолио беше презентирano на саемот на InnoTrans во Берлин, Германија. Исто така, во 2023 година продолжи трендот на презентирање на Trako саемот во Полска.

Димитар Димитров

Производното портфолио на WABTEC M3T го сочинуваат следниве главни производи:

- Комплетна опрема за товарна копирачка по UIC стандарди
- Блок цилиндер регулатор
- Комбиниран цилиндер регулатор
- Интегрирано копирачко полужје (IBV)
- Контролни пневматски панели
- Системи за подготовка на воздух
- Пневматски подсклопови
- Резервоари
- Пробници
- Цилиндер и калипер за производство на кочен уред за диск

ВИЗИЈА

Нашата визија е со дизајн, производство и испорака на копирачка опрема, делови и услуги, да го поставиме Wabtec M3T како глобален конкурентен испорачател во секторот на железнички товарни возила и влегувајќи на пазарите во Северна и Јужна Америка, Европа и Азија.

МИСИЈА

Посветени сме на постојано зголемување на задоволството на нашите корисници, што е овозможено од креативен и доверлив тим, кој создава добар инженеринг, висок квалитет и копирачки системи за железнички возила со ниски цени, за купувачи во филијалите на Wabtec Freight и Wabtec Transit, и надвор од нив.

ЦЕЛИ

- Обезбедување безбедни работни места и кариерен развој
- Спроведување на проценка на изведба и индивидуален развој на вработените
- Развивање на сервисна мрежа во земји од Европската Унија, Турција
- Обезбедување нови купувачи
- Развој на нови производи
- Подобрување на односи со клиенти
- Развој на нови и стратешки испорачатели за одливни, гуми, пружини
- Идентификација на загубите
- Намалување на трошоците преку:
 - спроведување QPS активности – имплементација на Lean принципи во процесите за нивно континуирано подобрување;
 - заштеди во набавките;
 - развој на економични инженерски решенија

Систем за управување со квалитет

Вабтек МЗТ АД Скопје, од 1996 година е носител на сертификат според систем за управување со квалитетот ISO 9001:2008. Сертификацијата е направена од сертификационото тело Quality Austria. Ресертификации, продолжувања на важноста на сертификатот по стандардот ISO 9001, се направени секоја година почнувајќи од добивање на сертификатот заклучно со 2020 година.

Вабтек МЗТ согласно европските "UIC" стандарди е одобрен испорачател на кочни уреди за железнички возила.

Во 2013 год. Вабтек МЗТ се стекна со сертификат IRIS - International Railway Industry Standard.

Во 2020 год. се извршени контролни проверки на процесот заварување по EN 15085-2 како и ресертификационен аудит според IRIS од страна на сертификационото тело Quality Austria.

Спроведена е и проверка според "TSI" од сертификационото тело VUZ – Република Чешка

Покрај редовните сертификациони аудити, во изминативе години се правени повеќе аудити од редовни и потенцијални купувачи, и тоа:

- GATX, Германија
- ASTRA RAIL, Романија
- ALSTOM Transport, Франција
- NEDTRAIN, Холандија
- Deutsche Bahn, Германија
- Wabtec Passenger Transit, САД
- PROSILAB, Египет
- CRCC, Кина
- Wabtec POLI, Италија
- Tatrasvagonka, Република Словачка
- TUDEMSAS, Турција
- TULUMSAS, Турција
- General Electric, Канада
- Faiveley, Франција и Германија
- Сименс, Германија

Поважни проекти – активности имплементирани и одржувани во измината година се:

- Проект GATX
- Проект Mireo - производство на кочен уред за диск
- Проект RRX - производство на кочен уред за диск
- Проект ICx - производство на кочен уред за диск
- Проект RRX - производство на кочен уред за диск
- Проект GPE – Grand Paris express
- Проект IBB 10, Интегрирана кочница
- Проект за стандардни кочници за Пакистан
- Проект R179, Њу Јорк метро
- Менаџирање со несоодветниот квалитет од испорачатели, внатрешен и купувачи
- Спроведена стручна обука на вработените за следното:
 - Статистичка контрола на процес, SPC, MSA
 - Притегнување на спојни елементи,

- Problem solving,
- Six Sigma,
- Програмирање и управување со "CMM – контролна мерна машина,
- Обука за имплементација на новиот IRIS рев. 03 (ISO/TS 22163)
- Таргетиран дозволен годишен коефициент на шкарт и доработки,
- Унапредување на Статистичка контрола на процес, (SPC листи), за поважни производи,
- Унапредување на процес за селекција и избор на испорачатели согласно позитивните практики во Wabtec Freight групацијата,
- Континуирано подобрување на клучните процеси согласно LEAN принципите,
- Следење на поголеми рекламации од купувачи преку нова софтверска апликација (WIM – Wabtec Incident Program).
- Следење на издадени Корективни мерки (CAR - Corrective Action Request) и барања за одобрување на неусогласеност, (DAR - Deviation Approval Request).
- Месечно следење на рекламации од испорачатели, подготовка на Извешати до испорачатели, анализа на дефекти, наплата на трошоци за решавање на рекламации.
- 8D метод за решавање на проблеми за секоја рекламација од купувач,
- Подготовка на Q-Flash извештај за одкриени дефекти во процеси или производи со цел "Zero Defect" во производство.
- Имплементација на QRQC – алатка за следење на несоодветности во производство од рекламации од купувачи и испораки од добавувачи

Исто така согласно со барањата на IRIS, перманентно се одржува системот за управување со бизнис преку:

- Интерни проверки на главни и специјални процеси,
- Интерни проверки согласно прашалник на IRIS,
- Годишно преиспитување на Системот за управување со Бизнис,
- Клучни индикатори на процеси, KPI (Key Performance Indicator)
- Обезбедување на записи од сите процеси а посебно за специјалните,
- Месечно следење и мерење на трошоци за Квалитет по сите основи,
- Анализа на дефекти со користење на стандардни методи: 8D, 5 Way.
- Постојани подобрувања на процесите, базирани на сите погоре споменати активности


Поважни планирани активности за 2024 година се:

- Сертификационен аудит согласно IRIS (рев. 03 ISO/TS 22163) и EN 14001 и EN 45001,
- Сертификационен аудит на процесот заварување согласно EN 15085-2,
- Контролна проверка согласно TS1 стандардот,
- Подготовка за аудити од купувачи
- Набавка на CNC машини за зголемување на производствениот капацитет.
- До-имплементација и започнување со работа на нов ERP систем
- Дигитализација на машини.
- Одобрување на нови испорачатели за механичка обработка, термички третман, одлеаноци (посебно одливци од нодуларен лив и алуминиум), отковци, гуми и пружини.

Продажба

Вабтек МЗТ, АД Скопје во 2023 година има остварено продажба од ЕУР 39.2 милиони. Рсализацијата е зголемена споредбено со претходната година главно поради зголемена продажба на пазарот во Германија и локализација на DBU и ShoeGear.

Продажби (ЕУР Милиони)



Продажби по региони 2023 (ЕУР Милиони)



Продажби по региони 2022 (ЕУР милиони)



Димитар

Продажна мрежа

Како дел од стратегијата за одржливи продажби, Вабтек МЗТ АД Скопје располага со мрежа на агенти, дистрибутори и сервисна поддршка од сите поврзани странки – дел од Вабтек групацијата.

Присутноста на Полскиот пазар и Европската Унија како еден од клучните пазари на Вабтек МЗТ АД Скопје е остварена преку вложен сопственички капитал кој изнесува 100% од друштвото Wabtec Poland SP.Z.O.O. кое се фокусира на константно унапредување на продажбите на Полски клиенти, како и поддршка на клиентите од европскиот регион преку одржување на магацински простор за резервни делови со цел овозможување на пократки рокови на испорака и брз одговор на потребите на клиентите како на Полскиот пазар така и на клиентите во останатите европски земји.

Топ 10 меѓународни купувачи

Купувач	Износ во € илјади	% учество
BM International	8,953	23%
FT Witten	6,725	17%
Iatravagonka	5,772	15%
FT Amiens	3,814	10%
Cadidar	1,678	4%
Wabtec South Africa	1,257	3%
Inveho	1,115	3%
Wabtec Transportation System	893	2%
Wabtec Passanger Transit	743	2%
Helrom	675	2%

*Оваа табела е преземена од поединечниот годишен извештај.

Вкупниот број на купувачи во 2023 е 75.

Handwritten signature

Продажба по видови

ОПИС	2023 Износ во € илјади	% учество	2022 Износ во € илјади	% учество
Сопирачки сетови	20,719	53%	10,659	35%
Резервни делови	2,692	7%	2,813	9%
Меѓукомпанијска	15,778	40%	16,727	55%

Континуирано подобрување

Машинска обработка

Во Одделението за машинска обработка превземени се активности за намалување на времето за обработка и намалување на трошоците за клучни делови од BCRK, распоредник, 18B10 и сл. Покрај овие активности превземени се активности за заштита на деловите при транспорт, по завршување на секоја операција.

Во Одделението за машинска обработка набавени се нови ормари за чување на алатите за обработка на хоризонтални и вертикални центри со што е обезбедено поголема безбедност при користење на истите од една страна, а од друга страна имаме подобро средена и организирана област (5C).

Во Одделението за одржување направено е реновирање на работилницата и спроведени се 5C активности со што работилницата доби сосема нов лик.

Во магацинот за алат и контролници направена е целосна реорганизација на чувањето на контролниците со имплементирање на 5C методот.

И оваа година продолживме со TPM (Total Productive Maintenance) активностите на одредени машини со цел подобрување на искористеноста на машините и намалување на застоите поради дефект на истите.

Монтажа и испитување

Во текот на 2023 година извршени се подобрувања на Одделението за монтажа и испитување. Формирани се нови ќелии за монтажа на производи по принципот "Тек на едно парче"- ќелија за монтажа и испитување контролен вентил, пригушница, префрлувач, како и подобрување на постоечките ќелии за монтажа на BCRK и распоредник.

Бојадисување

Во Одделението за бојадисување направени се големи подобрувања во делот на чување и складирање на боите. Магазинот за чување и складирање на бои е комплетно реновиран согласно Атекс стандарди. Поставена е термоизолација, набавени се нови сталажи со тенквани за заштита од протекување на бојата и поставен е систем за следење и мерење на температурата и влажноста во магазинот.

Во просторот за бојадисување направен е комплетно нов дневен магазин за чување и припрема на боите. Набавен е нов миксер за припрема на бои и сталажи со тенквани за чување на боите за дневна употреба.

Во Одделението за бојадисување поставен е систем за следење и мерење на температурата и влажноста, кои се важни параметри за процесот на бојадисување.

Дел од отпочнатите активности за подобрување на состојбата на електричната инсталација се завршени.

Безбедност и здравје

Поглавни активности во текот на 2023 година:

- Направени се мерења за оценување на аспектите за животна средина
- Ревизија на проценката на ризик за мостата со зголемен ризик
- Имплементација на QRQC за безбедност (Контрола на квалитет преку брз одговор)
- Промена и поставување на нови безбедни куки во фарбара
- Замена на постоечките кранови со побезбедни
- Поставување на безбедносни огледала
- Освежување и дополнување на визуелни упатства за побезбедно работење

Дополнителни активности на системот за Lean инженеринг

- 5С во сите производни области и магацини;
- ВСМ (Мапа на тек на вредност) за клучни делови од БЦРК
- Нов концепт за обработка на Клип со клинови како клучен дел од БЦРК
- Нов распоред на опремата за прашкасто боење (Одделение бојадисување)
- Намалување на времето за обработка на делови за IBV10, БЦРК и распоредник преку подобрување на процесот

ИКТ инфраструктура

Во текот на 2023 година без спроведени бројни подобрувања во оперативното работење.

Reliable Sustainable Secure

107/10

Описание	Отчет	2023	2023	2023	2023
		Годовая смета Толщина	Консолидированная Годовая смета Введенная	Консолидированная Годовая смета Введенная	Консолидированная Годовая смета Толщина
001	АКТИВ: А НЕТЕКОВЫЕ СРЕДСТВА (002+003+004+005+006)				
002	И. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА (002+004+005+006+007+008)	520,758,539	1,635,330	(810,474)	521,583,395
003	- Изобретения, патенты	-	-	-	-
004	- Коммерческие, патенты, лицензии, исключительные права	-	-	-	-
005	- Гудвилл	-	-	-	-
006	- Авансы на нематериальные средства	-	-	-	-
007	- Нематериальные средства на подготовку	-	-	-	-
008	- Остатки нематериальных средств	-	-	-	-
009	II. МАТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА (009+010+011+012+013+014+015)	515,548,089	1,635,330	-	521,583,395
010	- Недвижимость (010+011)	176,190,782	-	-	176,190,782
011	- Земельные участки	-	-	-	-
012	- Здания, сооружения	176,190,782	-	-	176,190,782
013	- Постройки и строения	229,240,415	1,635,330	-	230,875,743
014	- Транспортные средства	810,566	-	-	810,566
015	- Авансы, полученные на приобретение имущества и мебели	67,692,144	-	-	67,692,144
016	- Биологические средства	-	-	-	-
017	- Авансы на материалы для материальных средств	-	-	-	-
018	- Материальные средства на подготовку	-	-	-	-
019	- Остатки материальных средств	46,014,570	-	-	46,014,570
020	III. ВЛОЖЕНИЯ В НЕДЕВИДИМОСТЬ	-	-	-	-
021	IV. ДОЛГОРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА (021+022+023+024+025+026+027)	810,474	-	(810,474)	-
022	- Вложения на подготовку	810,474	-	(810,474)	-
023	- Вложения на подготовку других и участие в создании компаний	-	-	-	-
024	- Вложения на участие в создании компаний, участие в создании компаний	-	-	-	-
025	- Вложения на участие в создании компаний	-	-	-	-
026	- Вложения на участие в создании компаний	-	-	-	-
027	- Вложения на участие в создании компаний	-	-	-	-
028	- Вложения на участие в создании компаний	-	-	-	-
029	- Вложения на участие в создании компаний	-	-	-	-
030	- Вложения на участие в создании компаний	-	-	-	-
031	- Остатки долговых финансовых средств	-	-	-	-
032	V. ДОЛГОРОЧНЫЕ ПОДАРУШЕНИЯ (032+033+034)	-	-	-	-
033	- Подарки на подготовку	-	-	-	-
034	- Подарки на участие	-	-	-	-
035	- Остатки долговых подарков	-	-	-	-
036	VI. ДОЛГОРОЧНЫЕ ДОЛГОВЫЕ СРЕДСТВА (036+037+038)	2,747,264,221	2,649,987	(113,327,965)	2,645,987
037	- I. ДОЛГОВЫЕ (037+038+039+040+041+042+043)	875,037,835	18,324,119	(143,992)	893,217,814
038	- Задолженность по кредитам и займам	800,664,030	-	-	800,664,030
039	- Задолженность по кредитам, займам, займам, займам, займам	38,473,971	-	-	38,473,971
040	- Задолженность по кредитам, займам, займам, займам, займам	207,880,426	-	-	207,880,426
041	- Задолженность по кредитам, займам, займам, займам, займам	35,369,433	18,324,119	(143,992)	43,544,554
042	- Задолженность по кредитам, займам, займам, займам, займам	365,773	-	-	365,773
043	- II. ДОЛГОВЫЕ (043+044+045+046+047+048+049+050+051)	1,032,120,803	93,749,188	(113,184,000)	1,012,758,075
044	- Подарки на подготовку	482,807,578	-	(65,873,000)	425,934,578
045	- Подарки на участие	537,283,605	93,749,188	(48,311,000)	582,721,893
046	- Подарки на участие в создании компаний на подготовку	132,920,619	-	-	132,920,619
047	- Подарки на участие в создании компаний	251,506	-	-	251,506
048	- Остатки долговых подарков	141,882	-	-	141,882
049	VI. КРАТКОРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА (052+053+054+055+056+057+058)	-	-	-	-
052	- Вложения на участие в создании компаний	-	-	-	-
053	- Вложения на участие в создании компаний	-	-	-	-
054	- Вложения на участие в создании компаний	-	-	-	-
055	- Вложения на участие в создании компаний	-	-	-	-
056	- Вложения на участие в создании компаний	-	-	-	-
057	- Вложения на участие в создании компаний	-	-	-	-
058	- Остатки краткосрочных финансовых средств	-	-	-	-
059	VII. ПАРИЧНЫЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (060+061)	130,055,674	77,242,790	-	207,298,424
060	- Паричные средства	130,055,674	77,242,790	-	207,298,424
061	- Паричные обязательства	-	-	-	-
062	VIII. ПЛАТЕННЫЕ ТРОШОК И ЗАДАНИЕ СЕРВИСА И ПРОСМЕТОВ (ПРОХОД И ПРО)	9,407,690	-	-	9,407,690
063	IX. ДОЛГОВЫЕ СРЕДСТВА (063+064+065+066+067+068+069+070+071+072+073+074+075+076+077+078)	2,677,432,356	193,507,352	(114,138,434)	2,756,801,270
064	- I. ДОЛГОВЫЕ СРЕДСТВА (064+065+066+067+068+069+070+071+072+073+074+075+076+077+078)	-	-	-	-
065	- II. ДОЛГОВЫЕ СРЕДСТВА (065+066+067+068+069+070+071+072+073+074+075+076+077+078)	(1,694,810,142)	135,142,788	(94,479)	(1,660,761,833)
066	- I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	210,464,358	707,168	(707,168)	210,464,358
067	- II. ПРОДАЖА И ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ	-	-	-	-
068	- III. СОПСТВЕННЫЕ АКЦИИ (-)	-	-	-	-
069	- IV. ДОЛГОВЫЕ СРЕДСТВА	-	-	-	-
070	- V. РЕВАЛОРИЗАЦИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ И РАЗЛИКИ ОТ КРЕДИТОВАНИЯ НА КОМПОНЕНТЫ НА	-	-	-	-
071	- VI. РЕЗЕРВЫ (071+072+073)	-	-	-	-
072	- Задолженность по кредитам	-	-	-	-
073	- Статистические данные	-	-	-	-
074	- Остатки резервов	-	-	-	-

075	- III. АКТИВИРАНА ДОБИВКА				
076	- VII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	1,674,591,458	(135,900,519)		1,538,690,939
077	- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА		(1,464,365)	(142,955)	
078	- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	232,426,242			232,035,192
079	- XI. ПЛАНИНА НА СТОПАНСКИТЕ НЕ МАТИЧНОТО ДРУШТВО				
080	- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧАСТИЕ				
081	- C. ОБВРСКИ (082+083+085)	4,340,080,040	58,454,585	(113,184,000)	4,285,350,625
082	- I. ДОЛГОСРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (082+084)	35,551,573			35,551,573
083	- Резервирања за пензии, отпорности и слични обврски кон вработените	4,845,829			4,845,829
084	- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	30,705,744			30,705,744
085	- II. ДОЛГОСРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	2,475,757,895			2,475,757,895
086	- Обврски спрема пазарни друштва				
087	- Обврски спрема добитници				
088	- Обврски за заемни, депозити и кредити				
089	- Обврски по заемни и кредити спрема познати друштва	2,475,757,895			2,475,757,895
090	- Обврски по заемни и кредити				
091	- Обврски по кредити од кредитност				
092	- Останати финансиски обврски				
093	- Останати долгорочни обврски				
094	- III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ				
095	- IV. КРАТКОСРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 103)	1,824,770,601	58,454,585	(113,184,000)	1,770,041,166
096	- Обврски спрема познати друштва	1,185,861,565		(98,875,000)	1,112,006,565
097	- Обврски спрема непознати друштва	163,119,231	58,454,585	(14,311,000)	177,262,816
098	- Обврски за заемни, депозити и кредити	16,768,619			16,768,619
099	- Обврски за даноци и придоноси на плати и на надоместоци на плати				
100	- Обврски кон вработените				
101	- Теоретски даноци и придоноси				
102	- Краткорочни резервирања за даноци и придоноси	70,302,445			70,302,445
103	- Обврски по заемни и кредити спрема познати друштва	85,238,439			85,238,439
104	- Обврски по заемни и кредити				
105	- Обврски по кредити од кредитност				
106	- Обврски по основ на учество во резултатот				
107	- Останати финансиски обврски				
108	- Останати краткорочни обврски				
109	- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (109)	32,245,659			32,245,659
110	- VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ИСТОПОВНИ СРЕДСТВА (или ГРУПИ ЗА ОТГЛУВАЊЕ) КО				
111	- ВКУПНО ПАСИВА: ПЛАНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (082+083+094+103+109)	2,677,432,357	193,597,353	(114,338,429)	2,756,691,281
112	- VII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
113	- VIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
114	- IX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
115	- X. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
116	- XI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
117	- XII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
118	- XIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
119	- XIV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
120	- XV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
121	- XVI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
122	- XVII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
123	- XVIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
124	- XIX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
125	- XX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
126	- XXI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
127	- XXII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
128	- XXIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
129	- XXIV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
130	- XXV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
131	- XXVI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
132	- XXVII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
133	- XXVIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
134	- XXIX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
135	- XXX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
136	- XXXI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
137	- XXXII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
138	- XXXIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
139	- XXXIV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
140	- XXXV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
141	- XXXVI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
142	- XXXVII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
143	- XXXVIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
144	- XXXIX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
145	- XL. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
146	- XLI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
147	- XLII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
148	- XLIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
149	- XLIV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
150	- XLV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
151	- XLVI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
152	- XLVII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
153	- XLVIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
154	- XLIX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
155	- L. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
156	- LI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
157	- LII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
158	- LIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
159	- LIV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
160	- LV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
161	- LVI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
162	- LVII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
163	- LVIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
164	- LIX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
165	- LX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
166	- LXI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
167	- LXII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
168	- LXIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
169	- LXIV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
170	- LXV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
171	- LXVI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
172	- LXVII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
173	- LXVIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
174	- LXIX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
175	- LXX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
176	- LXXI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
177	- LXXII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
178	- LXXIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
179	- LXXIV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
180	- LXXV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
181	- LXXVI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
182	- LXXVII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
183	- LXXVIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
184	- LXXIX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
185	- LXXX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
186	- LXXXI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
187	- LXXXII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
188	- LXXXIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
189	- LXXXIV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
190	- LXXXV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
191	- LXXXVI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
192	- LXXXVII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
193	- LXXXVIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
194	- LXXXIX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
195	- LXXXX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
196	- LXXXXI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
197	- LXXXXII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
198	- LXXXXIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
199	- LXXXXIV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
200	- LXXXXV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
201	- LXXXXVI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
202	- LXXXXVII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
203	- LXXXXVIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
204	- LXXXXIX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
205	- LXXXXX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
206	- LXXXXXI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
207	- LXXXXXII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
208	- LXXXXXIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
209	- LXXXXXIV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
210	- LXXXXXV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
211	- LXXXXXVI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
212	- LXXXXXVII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
213	- LXXXXXVIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
214	- LXXXXXIX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
215	- LXXXXXX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
216	- LXXXXXXI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
217	- LXXXXXXII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
218	- LXXXXXXIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
219	- LXXXXXXIV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
220	- LXXXXXXV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
221	- LXXXXXXVI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
222	- LXXXXXXVII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
223	- LXXXXXXVIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
224	- LXXXXXXIX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
225	- LXXXXXXX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
226	- LXXXXXXXI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
227	- LXXXXXXXII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
228	- LXXXXXXXIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
229	- LXXXXXXXIV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
230	- LXXXXXXXV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
231	- LXXXXXXXVI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
232	- LXXXXXXXVII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
233	- LXXXXXXXVIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
234	- LXXXXXXXIX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
235	- LXXXXXXXX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
236	- LXXXXXXXXI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
237	- LXXXXXXXII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
238	- LXXXXXXXIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
239	- LXXXXXXXIV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
240	- LXXXXXXXV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
241	- LXXXXXXXVI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
242	- LXXXXXXXVII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
243	- LXXXXXXXVIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
244	- LXXXXXXXIX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
245	- LXXXXXXXX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
246	- LXXXXXXXXI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
247	- LXXXXXXXII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
248	- LXXXXXXXIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
249	- LXXXXXXXIV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
250	- LXXXXXXXV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
251	- LXXXXXXXVI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
252	- LXXXXXXXVII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
253	- LXXXXXXXVIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
254	- LXXXXXXXIX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
255	- LXXXXXXXX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
256	- LXXXXXXXXI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
257	- LXXXXXXXII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
258	- LXXXXXXXIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
259	- LXXXXXXXIV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
260	- LXXXXXXXV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
261	- LXXXXXXXVI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
262	- LXXXXXXXVII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
263	- LXXXXXXXVIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
264	- LXXXXXXXIX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
265	- LXXXXXXXX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
266	- LXXXXXXXXI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
267	- LXXXXXXXII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
268	- LXXXXXXXIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
269	- LXXXXXXXIV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
270	- LXXXXXXXV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
271	- LXXXXXXXVI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
272	- LXXXXXXXVII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
273	- LXXXXXXXVIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
274	- LXXXXXXXIX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
275	- LXXXXXXXX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
276	- LXXXXXXXXI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
277	- LXXXXXXXII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
278	- LXXXXXXXIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
279	- LXXXXXXXIV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
280	- LXXXXXXXV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
281	- LXXXXXXXVI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
282	- LXXXXXXXVII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
283	- LXXXXXXXVIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
284	- LXXXXXXXIX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
285	- LXXXXXXXX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
286	- LXXXXXXXXI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
287	- LXXXXXXXII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
288	- LXXXXXXXIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
289	- LXXXXXXXIV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
290	- LXXXXXXXV. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
291	- LXXXXXXXVI. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
292	- LXXXXXXXVII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
293	- LXXXXXXXVIII. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				
294	- LXXXXXXXIX. ДОБИВКА НА БЕНДИЦИЈА ПАСИВА				

232	Всички приходи от продажби на продукти				
233	- Основни финансови приходи				
234	м. ФИНАНСИНИ РАСХОДИ (235+236+240+241+242+243)	112,605,710	11,787,835		124,405,554
235	- Финансови разходи от дългове от финансови институции (235+236+238)	91,111,334			91,111,334
236	- Разходи по лихви на заемите от работещите с капитални средства	91,796,766			91,796,766
237	- Разходи по лихви на заемите от работещите с капитални средства	(885,432)			(885,432)
238	- Основни финансови разходи от работещите с капитални средства				
239	- Разходи по лихви на заемите от работещите с капитални средства	41,785	129,042		190,776
240	- Разходи по лихви на заемите от работещите с капитални средства	21,412,651	11,668,741		33,081,444
241	- Разходи по лихви на заемите от работещите с капитални средства				
242	- Разходи по лихви на заемите от работещите с капитални средства				
243	- Основни финансови разходи				
244	- Удължаване на работещите с капитални средства				
245	- Удължаване на работещите с капитални средства				
246	- Дължения от работещите с капитални средства (246+247+248+249+250+251+252+253)		(1,370,123)	(143,450)	(232,349,349)
247	- Загуби от работещите с капитални средства (247+248+249+250+251+252+253)	280,476,243			
248	- Нето загуби от работещите с капитални средства				
249	- Нето загуби от работещите с капитални средства				
250	- Дължения от работещите с капитални средства (250+251+252+253)		(1,370,123)	(143,450)	(232,349,349)
251	- Загуби от работещите с капитални средства (251+252+253)	280,476,243			
252	- Дължения от работещите с капитални средства				
253	- Дължения от работещите с капитални средства				
254	- Дължения от работещите с капитални средства				
255	- Дължения от работещите с капитални средства				
256	- Дължения от работещите с капитални средства				
257	- Дължения от работещите с капитални средства				
258	- Дължения от работещите с капитални средства				
259	- Дължения от работещите с капитални средства				
260	- Дължения от работещите с капитални средства				
261	- Дължения от работещите с капитални средства				
262	- Дължения от работещите с капитални средства				
263	- Дължения от работещите с капитални средства				
264	- Дължения от работещите с капитални средства				
265	- Дължения от работещите с капитални средства				
266	- Дължения от работещите с капитални средства				
267	- Дължения от работещите с капитални средства				
268	- Дължения от работещите с капитални средства				
269	- Дължения от работещите с капитални средства				
270	- Дължения от работещите с капитални средства				
271	- Дължения от работещите с капитални средства				
272	- Дължения от работещите с капитални средства				
273	- Дължения от работещите с капитални средства				
274	- Дължения от работещите с капитални средства				
275	- Дължения от работещите с капитални средства				
276	- Дължения от работещите с капитални средства				
277	- Дължения от работещите с капитални средства				
278	- Дължения от работещите с капитални средства				
279	- Дължения от работещите с капитални средства				
280	- Дължения от работещите с капитални средства				
281	- Дължения от работещите с капитални средства				
282	- Дължения от работещите с капитални средства				
283	- Дължения от работещите с капитални средства				
284	- Дължения от работещите с капитални средства				
285	- Дължения от работещите с капитални средства				
286	- Дължения от работещите с капитални средства				
287	- Дължения от работещите с капитални средства				
288	- Дължения от работещите с капитални средства				
289	- Дължения от работещите с капитални средства				
290	- Дължения от работещите с капитални средства				
291	- Дължения от работещите с капитални средства				
292	- Дължения от работещите с капитални средства				
293	- Дължения от работещите с капитални средства				

Abstract

1

2

Јас, НОТАР АНА БРАШНАРСКА
за подрачје на основните судови на град Скопје, со
службено седиште на ул. Македонија 31/1-3

Потврдувам дека ова е препис на изворната
исправа Финансиски извештаи број од 31.12.2023
издаден од АД ВАБТЕК МЗТ.

Налишан е со други механички средства
(фотокопија), кој има 60 страници.

Изворната исправа ја донесе со себе Тодорова
Теодора бул. В. Смилевски Бато број 15/2-7, Скопје.

Нотарската такса за заверка по тарифен број 10
т. 6 од Законот за судски такси во износ од 1500 денари
наплатена и поништена на примерокот кој останува за
архивирање.

Нотарската награда е пресметана во износ од
100 денари и Трошоци 30 денари.

Број УЗП 4565/2025

Во Скопје 01.04.2025

НОТАР

АНА БРАШНАРСКА

